



## ЈП" ГРАДСКИ ГРОБИШТА" ОХРИД

Тел/фах:267-268 Градски Гробишта: E- mail: gradskigrobista@t-home.mk

Жиро сметка : 250-0010027099-66 Дан. бр.:4020010514318

Депонент :Шпаркасе Банка" - Охрид

Врз основа на член 37-и од Законот за Јавни претприја член 20-г од Законот за вработени во Јавниот сектор („Службен весник“ на РМ бр. 27/14 и 119/14), В.Д. Директорот на ЈП Градски Гробишта Охрид објавува

### ЈАВЕН ОГЛАС бр. 2/2019

За прием на:

1. 1 (еден) извршител за работно место „Парковски работник 1 ва категорија,, во Одделение за одржување на животна средина и хортикултурно уредување" шифра на работно место КДР 0305B02 015 – давател на јавна услуга , со средно образование и најмалку две години работно искуство во струката , на неопределено работно време.
2. 1 ( еден) извршител за работно место „Општ работник во Одделение за гробишта,градежно одржување и каменорезачки работи “ шифра на работно место КДР 0305B02 031 - давател на јавна услуга , со основно образование ,со или без работно искуство, на неопределено работно време.
3. 2 (два ) извршители за работно место „Општ работник во Одделение за одржување на животна средина и хортикултурно уредување", шифра на работно место КДР0305B02 031 – давател на јавна услуга ,со основно образование,со или без работно искуство.

За работното место под реден број 1 (еден)- „ Парковски работник 1 ва категорија,, во Одделение за одржување на животна средина и хортикултурно уредување" шифра на работно место КДР 0305B02 015 дневно работно време од 8 часа, неделно од 40 часа од понеделник до петок од 07 часот до 15 часот. Основна нето плата изнесува 12.857,00 денари плус додаток на минат труд по 0,5 % за секоја година работен стаж.

За работното место под реден број 2 (два) „ Општ работник во одделение за гробишта,градежно одржување и каменорезачки работи “ шифра на работно место КДР

0305B02 031, дневно работно време од 8 часа,неделно од 40 часа од понеделник до петок од 07 часот до 15 часот. Основна нето плата изнесува 11.364,00 денари плус додаток на минат труд по 0,5 % за секоја година работен стаж.

За работното место под реден број 3 (три) „ „Општ работник во одделение за одржување на животна средина и хортикултурно уредување", шифра на работно место КДР0305B02 031, дневно работно време од 8 часа , неделно од 40 часа од понеделник до петок од 07 часот до 15 часот. Основна нето плата изнесува 11.364,00 денари плус додаток на минат труд по 0.5 % за секоја година работен стаж.

Кандидатот треба да ги исполнува следните општи услови:

- Да е државјанин на РСМ;
- Активно да го користи македонскиот јазик
- Да е полнолетен
- Да има општа здравствена способност за работното место
- Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

Кандидатот треба да ги исполнува следните посебни услови:

- Да има соодветни стручни квалификации за работното место доколку е предвидено
- Да има соодветно работно искуство потребно за работното место доколку е предвидено;
- Да поседува посебни работни компетенции потребни за работното место.

Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи за исполнување на потребните услови за работното место во оригинал или копија заверена на нотар:

- Уверение за државјанство
- Извод од матична книга на родени
- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност
- Диплома за завршено соодветно образование
- Потврда за работно искуство доколку се бара;
- Лекарско уверение дека поседува општа здравствена способност за работното место ,
- Пополнета пријава објавена на веб страната на ЈП Градски Гробишта Охрид или подигната во Архивата на ЈП Градски Гробишта Охрид.

Постапката за селекција за вработување на давателите на услуги во Јавното претпријатие се состои од проверка на внесените податоци во пријавата за вработување со условите утврдени во Јавниот оглас, проверка на приложените докази во пријавата и интервју, согласно Правилникот за формата и содржината на Јавниот оглас,форма,содржина и начин на поднесување на пријавата за вработување, начин на

спроведување на постапката за селекција и интервју и начин на бодирање и максимален број на бодови во постапката за селекција за работните места на Даватели на јавни услуги

Кандидатите се должни подетално да се информираат за начинот на спроведување на постапката за селекција за вработување особено за начинот и на спроведување на интервјуто.

Огласот трае 15 (петнаесет) работни дена, сметано од денот на објавувањето на огласот во дневниот печат во три дневни весници од кои еден од весниците што се издаваат на Јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик, различен од македонскиот.

Мислење до в.д.директорот за избор на кандидати по овој оглас ќе даде Комисијата за селекција, а конечна одлука за избор ќе донесе в.д.директорот на јавното претпријатие во законски предвидениот рок.

Кандидатите пријавите со сите потребни документи да ги достават на адреса: ЈП Градски Гробишта Охрид ул. „15 Корпус“ бб Охрид лично или преку пошта. Ненавремените и некомплетните пријави нема да се разгледуваат. Контакт телефон 046 267 - 268, лице за контакт Билјана Јулоска

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план за вработување на институцијата за 2019 год. се: Македонци (ки)

ЈП Градски Гробишта Охрид